

## ЗАПИСНИК

од петнаесеттиот состанок во 2014 година на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации што се одржа на 22.10.2014 година во 12:00 часот

Петнаесеттиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од Претседателот на Комисијата се одржа на 22.10.2014 година во 12:00 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации.

На состанокот присуствуваа:

1. Претседател на Комисијата г-ѓа Гордана Клинчарова,
2. Членот на Комисијата г-н Петар Есмеров,
3. Членот на Комисијата г-н Славе Веловски,
4. Членот на Комисијата г-н Горан Велинов
5. Членот на Комисијата г-н Газменд Ајдини
6. Шефот на кабинет на Директорот Елизабета Двојакова,
7. Советникот за анализа на пазар Владимир Ристевски,
8. Раководителот на сектор за финансии – Владимир Велковски
9. Раководителот на Секторот за правни работи - Бојана Стефановска-во својство на записничар.

На состанокот беше предложен и усвоен следниот

## ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на Записникот од четирнаесеттата седница на Комисијата на АЕК одржана на 15.10.2014 година
2. Разгледување на Годишната програма за работа на Агенцијата за 2015 година
3. Согласности по основ на доставени барања за јавни набавки:
  - јавна набавка за организација на службени патувања и хотелски сместувања ;
  - јавна набавка за резервација и испорака на авиобилети
4. Разгледување на барањето за донација на средства од КК Карпош .
5. Разно

## **1. Усвојување на Записникот од четринаесеттата седница на Комисијата на АЕК одржана на 15.10.2014 година**

Од страна на Комисијата беше усвоен Записникот од четринаесеттата седница на Комисијата на АЕК одржана на 15.10.2014 година и дневниот ред за петнаесеттиот состанок за 2014 година на Комисијата на АЕК.

## **2. Разгледување на Годишната програма за работа на Агенцијата за 2015 година**

Комисијата ги разгледуваше проектите кои се наведени во Годишната програма за работа на Агенцијата за 2015 година како и нивните финансиски импликации по веќе превземените обврски утврдени со склучени договори како и планирани обврски, проекти и планови за 2015 година при што посебно обрна внимание и побара објаснување на разликите во износите по одредени категории. По спроведената дискусија и презентација на материјалите, Комисијата прелиминарно ја прифати Годишната програма за работа на Агенцијата за 2015 година и се согласи истата да се стави на јавна расправа, а коментарите по истата побара да и се презентираат за дискусија на седница на Комисијата.

Комисијата определи и рокови за разгледување и донесување на Годишната програма за работа на Агенцијата за 2015 година при што инсистираше да не се чека последниот рок.

## **3. Согласности по основ на доставени барања за јавни набавки:**

- јавна набавка за организација на службени патувања и хотелски сместувања ;
- јавна набавка за резервација и испорака на авиобилети

По однос на двете барања за согласност на јавни набавки за организација на службени патувања и хотелски сместувања и за резервација и испорака на авиобилети, Комисијата одлучи да ги прифати доставените технички спецификации и даде согласност на барањата за спроведување на јавни набавки.

## **4. Разгледување на барањето за донација на средства од КК Карпош**

По ова барање Комисијата одлучи да се прати допис до Министерството за правда за да се добие согласност со која ќе се потврди јавниот интерес за предвидената Донација. Писмото да се проследи до Министерството за Правда е задолжение за стручните служби на АЕК.

## **5. Разно**

По оваа точка од дневниот ред беше разгледано барањето на ЈСП Скопје за донација на средства при што беше констатирано дека за оваа година средствата се исцрпени, но за следната година треба да се излезе во пресрет заради што и ова барање беше земено во предвид при разгледувањето на Годишниот План за работа на АЕК за 2015 година .

Состанокот заврши во 15:30 часот.

**Гордана Клинчарова, претседател** \_\_\_\_\_

**Славе Веловски, член** \_\_\_\_\_

**Петар Есмеров, член** \_\_\_\_\_

**Горан Велинов , член** \_\_\_\_\_

**Газменд Ајдини , член** \_\_\_\_\_

Наш број \_\_\_\_\_

Скопје \_\_\_\_\_

